

Врз основа на член 149 од Законот за високото образование (Сл. весник на РМ бр. 82/2018) и согласно член 37 од Статутот на Приватна непрофитна високообразовна установа самостојна висока стручна школа БРЕИНСТЕР НЕКСТ Скопје (во натамошниот текст: Бреинстер Некст) Наставничкиот Совет распишува

К О Н К У Р С

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА САМОСТОЈНАТА ВИСОКА СТРУЧНА ШКОЛА БРЕИНСТЕР НЕКСТ СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА

1. На Самостојната висока стручна школа Бреинстер Некст можат да се запишат вкупно 75 студенти во прва година на прв циклус студии на студиската програма по Софтверско инженерство и иновации во учебната 2022/2023 година.

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти на студиската програма по Софтверско инженерство и иновации (тригодишни студии).

2. Индикативниот надоместок за запишување и посетување настава на прв циклус студии за една академска година со вредност од 60 ЕКТС изнесува 2.950 евра во денарска противвредност. Надоместокот за студирање и условите за можните начини на плаќање и попустите кои се одобруваат, се регулирани со тарифникот на Бреинстер Некст.
3. Право на запишување на прв циклус студии на Бреинстер Некст имаат кандидати кои положиле државна матура или меѓународна матура.
4. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура, како и кандидати кои своето четиригодишно образование го завршиле во учебната 2019/2020 година, согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба.

Странските државјани се запишуваат на студии под исти законски услови како и државјаните на Република Северна Македонија, и кои со пријавата приложуваат решение за нострификација за завршено средно образование односно доказ дека е започната постапка за нострификација кај надлежните институции.

Доколку на конкурсот се јават повеќе кандидати од утврдениот број согласно овој конкурс, нивниот избор ќе се врши со рангирање според тест и интервју кој ќе биде спроведен од страна на Бреинстер Некст. Критериумите за селекција и рангирање се уредени со интерен акт на Бреинстер Некст.

5. Кандидатите за запишување и посетување на наставата на студиската програма за Софтверско инженерство и иновации ќе бидат тестирани за степенот на познавање на решавање на логички и математички проблеми и ќе поминат структурирано интервју со раководниот тим на Бреинстер Некст. Врз основа на постигнатите резултати на тестирањето ќе се направи претходна селекција на потенцијалните кандидати.
6. Бреинстер Некст може да одобри попусти и тоа: 15% за плаќање на целата школарина за трите студиски години при упис, 10% за плаќање на целата школарина за една студиска година и 5% за плаќање на школарина на рати при почеток на плаќање веднаш.

7. Сите студенти чишто апликации за студирање ќе бидат прифатени од Бреинстер Некст согласно условите наведени во Правилникот за условите за запишување на прв циклус стручни студии на Бреинстер Некст ќе може да плаќаат по вработувањето.

Сите студенти коишто ќе го избераат овој модел на самофинансирање ќе плаќаат 0 денари за време на нивните студии.

Почетокот на плаќањето на школарината ќе започне првиот месец по дипломирање или вработување, што и да дојде порано, но не подоцна од 01 јануари 2026 година.

8. Бреинстер Некст за кандидатите што ќе се запишат на прв циклус студии ќе организира:
- подготвителна настава,
 - кариерно советување,
 - обука за подготвување на биографија, мотивациско писмо и интервју за работа,
 - обука за користење на електронска библиотека,
 - обука за користење на дигитална платформа за настава и интеракција со наставниот кадар.

9. Уписниот рок започнува со објавувањето на конкурсот и трае до 01.10.2022 година.

Наставата по студиската програма за Софтверско инженерство и иновации е предвидено да се реализира во просториите на Бреинстер Некст, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр. 19, Скопје и ул. Костурски херои бр. 10, Скопје.

Подетални информации во врска со овој конкурс можат да се добијат во просториите на Бреинстер Некст, како и на телефонски број 070239915, на контакт маил contact@next.edu.mk или на веб страната на Бреинстер Некст: <https://next.edu.mk>.

**Бреинстер Некст
Наставнички Совет**